

20091462951

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

2009
.07-5068/1
3 2009

Горге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ

1

(„ „ 4/2005, 13/2007 165/2008), 2
4 :
„4. К ”

4/93),
18/89, 21/91 “
9 “ “
10 “ “
11, :
„11. “ “
“ “ 6/80 36/90),
“ 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91
“ 10/79,
“ 71/96 18/99)
“ 20/74 14/75);“
“ “
“ “

(4)

2 7

(5)

(6)

„2)

„5)

” ja

6 .

7 “ “ : “

8 :

9 5, :

10

11 .

12

17 (1) 7 “ “ : “

18 (2) 2 8 :

19 4 9 5, :

20 ;“.

21 .

22 5 6 6 7. ;”.

23

24 (3) 4 5 .

25 (4) .

26 28- (1) :

27 -

28 .”

13

30 : „(1)

(2) 15 (1)

(3) (2)

(4) (2)

14

31 (1) :

”

2

:

“

15

32 (4), 49 (3), 53 (2), 54 (3), 70 (2) 77 (5)

: “

“

: “

“

16

40 :

”

17

73 (1) : “

“

: “

18

79 (2) „(3)

(3), :

14 (5)

(3)“

“ (3)

(4)

: “

(2)“

: “

19

20

”

”